

Извештај за собранија на акционери за месец јули 2010 година

Август 2010 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2010 ГОДИНА

I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец јули 2010 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови:	
- КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје	0,53%
- КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје	2,38%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот:	
- КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје	4,81%
- КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје	0,02%
Датум на одржување на собранието	23.07.2010
Дневен ред	I. Процедурален дел 1. Отворање на Собранието. 2. Избор на работни тела: -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови. II. Работен дел 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Собранието на акционери на Банката. 3. Предлог - Одлука за издавање на обични акции на Охридска банка АД Охрид на институционален инвеститор по пат на приватна понуда - XI-та емисија.

II) Посебен дел

ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I. Процедурален дел		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,		"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.		"ЗА"
II. Работен дел		
1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.	Претседавачот истакна дека дневниот ред е доставен во материјалите и бидејќи во предвидената постапка со Деловникот за работа со Собранието на банката нема предлози за дополнување истиот го стави на гласање и беше едногласно усвоен.	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од 23-та седница на Собрание на акционери на Банката, без никакви забелешки беше едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Предлог - Одлука за издавање на обични акции на Охридска банка АД Охрид на институционален инвеститор по пат на приватна понуда - XI-та емисија	беше усвоена со 15.562 воздржани гласови од страна на претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Јанко Тренкоски, во име и за сметка на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје. Со Одлуката за издавање на обични акции се отпочнува процедура со која Охридска банка АД Охрид ќе издаде 116.037 обични акции со право на глас, во вкупен номинален износ од 307.498.050,00 денари, за институционален инвеститор по пат на приватна понуда. Намената на емисијата е зголемување на акционерскиот капитал на Банката со нови уплати од страна на постоечкиот акционер „Социете Генерале,, СА Париз,, Франција, со цел зголемување на капиталната база, а во функција на поддршка на регулатогните барања за адекватноста на капиталот и комерцијални цели поврзани со регулаторните лимити за кредитна изложеност на Банката. Номиналната вредност на една акција изнесува 2.650,00 денари, продажната вредност на една акција изнесува 2.650,00 денари, додека вкупната продажна вредност на акциите што се запишуваат изнесува 307.498.050,00 денари.Купувач на акциите од 11-та емисија е институционалниот инвеститор – Банката „ Социете Генерале,, 29 Бд Хауссманн 75009, Париз, Франција. Претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје образложи дека со оваа Одлука се врши разводнување на капиталот и не се запазени интересите на малцинскиот акционер, поради што и гласаше воздржано.	"ВОЗДРЖАНО"

Скопје,
05.08.2010 година